

Променлива каматна стапка

Станбен кредит

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **1,67** п.п., но не пониско од 5,90%.

Станбен кредит - “Нов дом – Нов почеток”

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **1,27** п.п., но не пониско од 5,50%.

Ризико Станбен кредит

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **1,47** п.п., но не пониско од 5,70%.

Ризико Станбен кредит - “Нов дом – Нов почеток”

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **1,07** п.п., но не пониско од 5,30%.

Хипотекарен кредит

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **2,27** п.п., но не пониско од 6,50%.

Ризико Хипотекарен кредит

Променливата каматна стапка е формирана од 1м СКИБОР - просечен за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки + **2,07** п.п., но не пониско од 6,30%.

Кредитни картички

Променливата каматна стапка е формирана од референтна каматна стапка за благајнички записи објавена од НБРМ за последно полугодие +8 п.п.

Дозволено пречекорување

Променливата каматна стапка е формирана од референтна каматна стапка за благајнички записи објавена од НБРМ за последно полугодие +8 п.п.

- СКИБОР (1м – шестмесечен просек) со важност од 01.07- 31.12.2025г. *за склучени договори пред 01.12.2022 година	4,23%
- СКИБОР (1м – тримесечен просек) со важност од 01.07- 30.09.2025г. *за склучени договори од 01.12.2022 година	4,20%
- Еурибор (1м - шестмесечен просек) со важност од 01.07.- 31.12.2025г. *за склучени договори пред 01.12.2022 година	2,51%